

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,  
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА  
ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 Декември 2018 година и  
Извештај на независните ревизори

Скопје, Јуни 2019 година

## СОДРЖИНА

	Страна
<b>Извештај на независниот ревизор до ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ</b>	3 - 4
<b>Финансиски извештаи</b>	
Биланс на приходи и расходи	5
Биланс на состојбата	6
Белешки кон Финансиските извештаи	7 - 17
<b>Додатоци</b>	
<b>Додаток 1</b> - Годишна сметка (Биланс на приходи и расходи и Биланс на состојба)	
<b>Додаток 2</b> – Годишен извештај за работење за 2018 година	



# МСФИ РЕВИЗИЈА ТП - СКОПЈЕ

**МСФИ**  
ревизија

11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје

Даночен број: 5080012502283

Телефон: 02 3 11 23 23 и Мобилен: 070 333 713

www.msfirevizija.com.mk; e-mail: revizija@msfi.mk

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ (Натаму: Здружението), коишто го вклучуваат Билансот на состојбата заклучно со 31 Декември 2018 година, како и соодветниот Биланс на приходи и расходи во годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството на Здружението е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Здружението за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Здружението. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.





# МСФИ РЕВИЗИЈА ТП - СКОПЈЕ

**МСФИ**  
ревизија

11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје

Даночен број: 5080012502283

Телефон: 02 3 11 23 23 и Мобилен: 070 333 713

www.msfirevizija.com.mk; e-mail: revizija@msfi.mk

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ

### *Мислење*

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 Декември 2018, како и резултатите на нејзиното работење за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

### *Извештај за други правни и регулативни барања*

Раководството на Здружението, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со Законот за здруженија и фондации. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ** за годината што заврши на 31 декември 2018 година.

Скопје, 13 јуни 2019 година

МСФИ Ревизија ТП –  
Скопје  
управител  
Жарко Михајловски




Овластен ревизор  
Жарко Михајловски

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**  
за годината што завршува на  
**31 Декември 2018 и 2017**  
(во Денари)

	Белеш ка	31 Декември 2018	31 Декември 2017
Вкупни приходи	4	25.128.202	23.672.661
Вкупни расходи	5	(20.385.276)	(24.324.036)
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	4	5.122.196	5.773.571
<i>Вишок на приходи - добивка пред оданочување</i>		<i>9.865.122</i>	<i>5.122.196</i>
Данок на добивка		-	-
<b>ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>9.865.122</b>	<b>5.122.196</b>

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

*Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 15 Март 2019 година и се потпишани во негово име од страна на:*

  
Одговорен за составување на  
финансиските извештаи  
ТД ЦОН ДОО - Скопје




  
Извршен директор  
Јасминка Фришчиќ

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА  
на 31 Декември 2018 и 2017  
(во Денари)


	Беле- шка	31 Декември 2018	31 Декември 2017
<b>А СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Недвижности, постројки и опрема	6	5.269.888	5.328.888
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>5.269.888</u>	<u>5.328.888</u>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	7	8.442.293	3.748.427
Останати побарувања	8	1.422.829	1.373.769
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>9.865.122</u>	<u>5.122.196</u>
Активни временски разраничувања		-	-
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<u><b>15.135.010</b></u>	<u><b>10.451.084</b></u>
<b>Б ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Деловен фонд	9	5.269.888	5.328.888
Вишок на приходи над расходи после оданочување		9.865.122	5.122.196
<i>Вкупни извори на деловни средства</i>		<u>15.135.010</u>	<u>10.451.084</u>
<b>В ОБВРСКИ</b>			
Обврски спрема добавувачи	10	-	-
<i>Вкупно тековни обврски</i>		-	-
<b>ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ</b>		<u><b>15.135.010</b></u>	<u><b>10.451.084</b></u>

Белешките преставуваат составен дел на финансиските извештаи

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 15 Март 2019 година и се потпишани во негово име од страна на:

  
Одговорен за составување на  
финансиските извештаи  
ТД ЦОН ДОО - Скопје



  
Извршен директор  
Јасминка Фришчиќ



## **1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

Организацијата „Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените Скопје“, со скратено име Е.С.Е Скопје во понатамошниот текст (Здружението) основана е на 10.02.1995 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и запишана е во регистарот на Здруженија и Фондации по Рег. бр 89.

Адреса Максим Горки бр.20/1-4 Скопје - Центар

Даночен број 4030995341485

ЕМБС 4970705

Цел на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените е да работи на развивање и помагање на женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество. За таа цел Здружението ги мобилизира и организира финансиските и материјалните средства и хуманите ресурси, како во републиката, така и во странство.

Задачи на Здружението се:

- унапредување на женското здравје
- унапредување на здравјето на Ромите
- право на здравје и заштита на права на пациенти
- фискална транспарентност и отчетност на јавните институции
- еднакви можности на жените и мажите.

## **2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1 Основа за подготовка**

Здружението финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на истиот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на Здружението.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Здружението ќе продолжи да работи во иднина.

### **3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Здружението за годината што завршува на 31 Декември 2018.

#### **3.1 Приходи и расходи**

Признавањето на приходите и расходите кај Здружението се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...154/15) и член 18 од Правилникот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 42/03, 08/09, 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

#### **3.2 Материјални средства**

##### *3.2.1. Почетно вреднување*

Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, Здружението почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.



### *3.2.2. Последователни издатоци*

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Здружението.

### *3.2.3. Амортизација*

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

<b>Градежни објекти</b>	2,5%
<b>Опрема</b>	14%
<b>Компјутерска опрема и софтвер</b>	20%
<b>Мебел</b>	12%

### *3.2.4. Ревалоризација*

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) Здружението ја врши согласно член 15 од Законот за сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување или
- 2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се набавени во изминати години (до 31.12.2017 година) и не се отуѓени во текот на 2018 година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2018 година и претставуваат елементи на билансот на состојбата составен под истиот датум (за што се применува

Образецот РЕВ-1), не пресметувана бидејќи единствениот коефициент за ревалоризација за 2018 година е негативен и изнесува - 0,008.

### **3.3 Побарувања**

Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.

### **3.4 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

### **3.5 Обврски**

Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

### **3.6 Обврски за даноци**

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Основните активности кои ги извршува Здружението не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданочување со ДДВ.

## **4. ВКУПНИ ПРИХОДИ**

Вкупните приходи се состојат од следново:

	<b>31 Декември 2018</b>	<b>31 Декември 2017</b>
Приходи од донации, чланарини и подароци	25.118.960	23.659.171
Приходи од камати и курсни разлики	9.242	13.490
	<hr/>	<hr/>
	25.128.202	23.672.661
Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година	5.122.196	5.773.571
<i>Вкупно приходи</i>	<hr/> <b>30.250.398</b> <hr/>	<hr/> <b>29.446.232</b> <hr/>

Здружението своите приходи ги остварува од донации и грантови.



**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И  
ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 ДЕКЕМВРИ 2018 И 2017

**4.1. Приходи од донации**

Приходи од донации кои во текот на 2018 година беа уплатени на сметката на Здружението за реализирање на нејзините проектни активности и се од следните донатори:

	<b>31 Декември 2018</b>	<b>31 Декември 2017</b>
ФООМ (Фондација отворено општество)	14.279.653	12.610.756
Европска комисија	5.481.357	3.621.207
ИСТ ВЕСТ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ	3.820.181	610.800
УСАИД	30.829	5.392.719
Останати приходи	1.506.940	1.423.689
<i>Вкупно приходи</i>	<b>25.118.960</b>	<b>23.659.171</b>

**5. ВКУПНИ РАСХОДИ**

Вкупните расходи се состојат од следново:

	<b>31 Декември 2018</b>	<b>31 Декември 2017</b>
Трошоците за материјали	240.708	288.973
Потрошена енергија	160.543	171.817
Услуги за одржување	134.445	521.717
Услуги	306.989	1.649.646
Превозни, транспортни и телекомуникациски услуги	1.381.769	1.141.093
Кампањи за промоција на активностите на здружението	832.316	1.344.214
Наемнина	112.703	71.898
Трошоци за платен промет	108.115	94.119
Премии за осигурување	62.989	59.461
Дневници и патни трошоци	2.511.975	2.464.296
Интелектуални и слични услуги	3.564.214	6.356.632
Набавка на опрема	632.591	826.573
Бруто плати	6.766.433	6.071.553
Расходи за семинари, советувања, обуки	923.196	1.515.128
Пренесени средства на други организации	2.324.686	1.564.016
Останати расходи	321.604	182.900
<i>Вкупно расходи</i>	<b>20.385.276</b>	<b>24.324.036</b>

Пренесените средства на други организации во износ од 2.324.686 денари се доделени средства во 2018 година на субгрантисти и тоа за: Женски Форум – Тетово износ од 335.400 денари, Акција Здруженска износ од 1.012.821 денари, Младински културен центар - Битола износ од 363.350 денари, Гиж – Свети Николе износ од 295.055 денари и Организација на жени – Струмица износ од 318.060 денари.



**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И  
ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 ДЕКЕМВРИ 2018 И 2017

**5.1. Вкупни расходи за 2018 и 2017 по видови на трошоци се следните:**

ОПИС	2018		2017	
	Износ во денари		Износ во денари	
<b>1. Трошоците за материјали</b>				
- Канцелариски материјал	138.354		168.894	
- Помошни материјали	83.132		93.322	
- Средства за хигиена	19.222		26.757	
<b>Вкупно:</b>		<b>240.708</b>		<b>288.973</b>
<b>2. Трошоците за енергија</b>				
- Трошоци за електрична енергија	160.543		171.817	
<b>Вкупно:</b>		<b>160.543</b>		<b>171.817</b>
<b>3. Услуги за одржување</b>				
- Поправки и сервисни услуги	9.398		413.356	
- Одржување деловни простории	80.839		72.369	
- Тековно одржување компјутери	44.208		35.992	
<b>Вкупно:</b>		<b>134.445</b>		<b>521.717</b>
<b>4. Услуги</b>				
- Услуги за печатење	283.368		1.629.919	
- Други непроизводни услуги	23.621		19.727	
<b>Вкупно:</b>		<b>306.989</b>		<b>1.649.646</b>
<b>5. Превозни транспортни и телекомуникациски услуги</b>				
- Транспортни услуги (авио билети, превоз на лица, такси превоз)	1.241.479		1.019.343	
- Телекомуникациски, ПТТ услуги, интернет	140.290		121.750	
<b>Вкупно:</b>		<b>1.381.769</b>		<b>1.141.093</b>
<b>6. Кампањи за промоција на активностите на здружението</b>				
- Трошоци за визуелизација и промоција	832.316		1.344.214	
<b>Вкупно:</b>		<b>832.316</b>		<b>1.344.214</b>
<b>7. Наемнина</b>				
- Закуп на простор	66.703		71.898	
- Наем на опрема	46.000		-	
<b>Вкупно:</b>		<b>112.703</b>		<b>71.898</b>
<b>8. Трошоци за платен промет</b>				
- провизија на платниот промет	108.115		94.119	
<b>Вкупно:</b>		<b>108.115</b>		<b>94.119</b>
<b>9. Премии за осигурување</b>				
- осигурување лица	12.832		13.151	
- Осигурување на материјални средства	50.157		46.310	
<b>Вкупно:</b>		<b>62.989</b>		<b>59.461</b>

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И  
ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 ДЕКЕМВРИ 2018 И 2017

ОПИС	2018		2017	
	Износ во денари		Износ во денари	
<b>10. Дневници и патни трошоци</b>				
- Дневници за службени патувања	957.689		1.080.926	
- Патни трошоци и ноќевања	1.554.286		1.383.370	
<b>Вкупно:</b>		<b>2.511.975</b>		<b>2.464.296</b>
<b>11. Интелектуални и слични услуги</b>				
- Консултантски услуги	1.385.915		4.096.129	
- Сметководствени, адвокатски и нотарски услуги	189.753		304.990	
- Ревизија и проценка	140.469		207.225	
- Преводи и преписи	273.792		280.423	
- Договор за дело и останати оперативни трошоци за проекти	1.574.285		1.467.865	
<b>Вкупно:</b>		<b>3.564.214</b>		<b>6.356.632</b>
<b>12. Набавка на опрема</b>				
- Набавка на компјутери и компјутерска опрема	7.980		216.750	
- Софтвер	200.183		-	
- Друга опрема	424.428		609.823	
<b>Вкупно:</b>		<b>632.591</b>		<b>826.573</b>
<b>13. Бруто плати</b>				
- Нето плата	4.512.134		4.042.686	
- Персонален данок од плата	427.339		389.526	
- Придонеси	1.826.960		1.639.341	
- Надоместоци			-	
<b>Вкупно:</b>		<b>6.766.433</b>		<b>6.071.553</b>
<b>14. Расходи за семинари, советувања, обуки</b>				
- Семинари, советувања, обуки	923.196		1.515.128	
<b>Вкупно:</b>		<b>923.196</b>		<b>1.515.128</b>
<b>15. Пренесени средства на други организации</b>				
- Пренесени средства на други организации	2.324.686		1.564.016	
<b>Вкупно:</b>		<b>2.324.686</b>		<b>1.564.016</b>
<b>16. Останати расходи</b>				
- Останати расходи	321.604		182.900	
<b>Вкупно:</b>		<b>321.604</b>		<b>182.900</b>
<b>СЕ ВКУПНО:</b>		<b>20.385.276</b>		<b>24.324.036</b>



Во рамките на активностите кои Здружението ги спроведува согласно нејзината програма за 2018 година, беа спроведени следните програмските активности:

**1. Вклучување на граѓаните во процесите на планирање, спроведување и оценување на законската регулатива, буџети и услуги во областите на социјални и економски права**

- 1.1. Зајакнување и промоција на вклучувањето на граѓаните во процеси на планирање, спроведување и оценка на законска регулатива, буџети и услуги преку социјална отчетност и правно зајакнување
- 1.2. Зголемување на капацитетите на јавните институции за вклучување на граѓаните и го-и во креирање, спроведување и мониторинг на законската регулатива, буџети и услуги
- 1.3. Подобрување на здравјето и пристапот кон здравствени услуги за жени, мајки и деца
- 1.4. Подобрување на здравјето и пристапот кон здравствени услуги за роми
- 1.5. Подобрување на пристапот на жените до пазарот на труд
- 1.6. Нудење на системски решенија за неплатената работа за нега на тешко болни лица

**2. Обезбедување на еднаков пристап до правда во областите на социјални и економски права**

- 2.1. Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации, јавните институции и правосудството за еднаков пристап до правда
- 2.2. Промовирање и обезбедување на формални и неформални начини за решавање на правните потреби на граѓаните
- 2.3. Подобрување на правната заштита на жените кои претрпеле насилство

**3. Унапредување на фискалната транспарентност на институциите од областа на социјалните и економски права**

- 3.1. Зголемување на јавната свесност за значењето на фискалната транспарентност и потребата од буџетирање засновано на приоритети
- 3.2. Оценување на степенот на фискална транспарентност и отчетност на јавните институции
- 3.3. Застапување за унапредувањето на нивото на фискалната транспарентност

Во завршниот годишен извештај за реализирани активности во 2018 година кој е објавен од Здружението подетално се опишани сите активности кои биле спроведени во рамките на секоја од наведените програмски активности.



**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, СОЛИДАРНОСТ И  
ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ СКОПЈЕ**

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  
31 ДЕКЕМВРИ 2018 И 2017

**6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Недвижностите, постројките и опрема се состојат од следново:

2018	Градежни објекти	Постројки и опрема	ВКУПНО
<b>Ревалоризирана набавна вредност</b>			
<i>Салдо на 1 Јануари 2018</i>	6.591.000	2.440.075	9.031.075
Зголемување	-	424.428	424.428
Расходувани	-	-	-
Ревалоризација	-	-	-
Други средства	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2018</i>	6.591.000	2.864.503	9.455.503
<b>Ревалоризирана исправка на вредноста</b>			
<i>Салдо на 1 Јануари 2018</i>	2.474.371	1.227.816	3.702.187
Амортизација за 2018	164.775	318.653	483.428
Ревалоризација на исправката	-	-	-
Расходувано	-	-	-
Други промени	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2018</i>	2.639.146	1.546.469	4.185.615
<b><i>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018</i></b>	<b><i>3.951.854</i></b>	<b><i>1.318.034</i></b>	<b><i>5.269.888</i></b>
<b><i>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018</i></b>	<b><i>4.116.629</i></b>	<b><i>1.212.259</i></b>	<b><i>5.328.888</i></b>
<b>2017</b>			
<b>Ревалоризирана набавна вредност</b>			
<i>Салдо на 1 Јануари 2017</i>	6.500.000	1.732.618	8.232.618
Зголемување	-	681.595	681.595
Расходувани	-	-	-
Ревалоризација	91.000	25.862	116.862
Други средства	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2017</i>	6.591.000	2.440.075	9.031.075
<b>Ревалоризирана исправка на вредноста</b>			
<i>Салдо на 1 Јануари 2017</i>	2.277.708	909.853	3.187.561
Амортизација за 2017	162.500	301.270	463.770
Ревалоризација на исправката	34.163	16.693	50.856
Расходувано	-	-	-
Други промени	-	-	-
<i>Салдо на 31 Декември 2017</i>	2.474.371	1.227.816	3.702.187
<b><i>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017</i></b>	<b><i>4.116.629</i></b>	<b><i>1.212.259</i></b>	<b><i>5.328.888</i></b>
<b><i>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017</i></b>	<b><i>4.222.292</i></b>	<b><i>822.765</i></b>	<b><i>5.045.057</i></b>

## 7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од следново:

	31 Декември 2018	31 Декември 2017
Денарски жиро сметки	8.413.542	3.724.109
Благајна денарска	27.488	22.392
Девизни сметка	1.263	1.262
Други парични побарувања	-	664
<i>Вкупно парични средства и парични еквиваленти</i>	<b>8.442.293</b>	<b>3.748.427</b>

## 8. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Останатите побарувања се состојат од следново:

	31 Декември 2018	31 Декември 2017
Побарувања за дадени аванси	1.329	13.769
Орочени депозити	1.360.000	1.360.000
Дадени позајмици	61.500	-
<i>Вкупно парични средства и парични еквиваленти</i>	<b>1.422.829</b>	<b>1.373.769</b>

Орочените депозитите се резултат на орочени денарски средства во износ од 1.360.000 денари по договор бр. 10-200-51108-1 од 26.10.2018 година во Комерцијална банка АД Скопје. Договорот за орочување се продолжува на секои шест месеци и на крајот на извештајниот период се сеуште орочени.

## 9. ДЕЛОВЕН ФОНД

Изворите на средства се состојат од следното:

	31 Декември 2018	31 Декември 2017
Деловен фонд	5.269.888	5.328.888
<i>Вкупно деловен фонд</i>	<b>5.269.888</b>	<b>5.328.888</b>

## **10. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ**

Обврските спрема добавувачите и другите обврски се состојат од следново:

	<b>31 Декември 2018</b>	<b>31 Декември 2017</b>
Добавувачи во земјата	-	-
Обврски за даноци	-	-
<i>Вкупно обврски спрема добавувачи и други обврски</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период се однесуваат на обврски од тековното работење на Здружението.

## **11. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

На 31.12.2018 година Здружението не е инволвирано во судски постапки во кои се јавува како тужител и како тужена страна со правни и физички лица.

## **12. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ**

По датумот на составување на Билансите не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.